

APOSTILLE  
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country Estonia

This public document

2. has been signed by

Tea Türnpuu

3. acting in the capacity of

Notary of Tallinn

4. bears the seal/stamp of

Tallinna notar tea Türnpuu

Certified

5. at Tallinn

6. the 10.01.2022

7. by Liivi Laos, Notary

8. No 22-1536632270

9. Seal

10. Signature



*This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document and where appropriate, the authenticity of the seal or stamp which the public document bears.*

*This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.*

*This Apostille is signed and can be verified on the Apostille register owned by the Estonian Chamber of Notaries at [www.notar.ee/apostill](http://www.notar.ee/apostill) by following the section "Verification of apostille". To verify the apostille use the date of certification and the number of certification.*

- Основна главнина и удели;
- Права и обврски на единствениот содружник;
- Добивка и покривање на загубата;
- Органи на управување;
- Застапување и претставување;
- Измени на изјавата;
- Други прашања предвидени со закон.

**НАЗИВ НА ЕДИНСТВЕНИОТ  
СОДРУЖНИК**

**Член 3**

Единствениот содружник на Друштвото е:

- The scope of activity;
- The share capital and shares;
- The shareholders rights and obligations;
- The profit and covering of losses;
- The corporate bodies;
- The representation;
- Amendments to the Statement;
- Other subjects provided by the law.

**NAME OF THE SOLE SHAREHOLDER**

**Article 3**

The Sole Shareholder of the Company is:

ФИНАНСИСКО ДРУШТВО  
ИУТЕ КРЕДИТ МАКЕДОНИЈА ДОО  
Бр. 0306/21-4  
05.01.2022 ГОД  
СКОПЈЕ

and Article 171 of  
ial Gazette of the  
No.28/04, 84/05,  
e Sole Shareholder  
tered in the Trade  
Estonia company  
g its office and  
no. 19/1 10145  
district Kesklinna,  
d the following:

**IT**  
**ancial company**  
**led by one person**  
**XT-**

**VISIONS**

in the incorporation  
**ny IUTE CREDIT**  
**oje** with registered  
lex Park Residence,  
DP no.1, Skopje,  
onia as a financial  
ty founded by one  
re provisions of the  
Law on Financial

**STATEMENT**

l liability company  
and the seat;  
term;

Врз основа на член 22, член 170 и член 171 од Законот за трговски друштва (Службен весник на РМ бр.28/04, 84/05, 25/07, 87/08 и 41/14), единствениот содружник АС ИутеКредит Европа регистрирано во Трговскиот регистар на Република Естонија со ЕМБС 11551447 и адреса на ул. Маакри бр. 19/1 10145 Талин, Харју Мааконд, област Кесклинна, Естонија, на ден 05.01.2022 година ја дава следната:

Pursuant to Article 22,170 and Article 171 of the Companies Law (Official Gazette of the Republic of Macedonia, No.28/04, 84/05, 25/07, 87/08 and 41/04), the Sole Shareholder AS IuteCredit Europe, registered in the Trade Register in Republic of Estonia company number 11551447, having its office and address on Maakri street no. 19/1 10145 Tallinn, Harju Maakond, district Kesklinna, Estonia, on 05.01.2022 issued the following:

### ИЗЈАВА

**за основање на финансиско друштво со ограничена одговорност основано од едно лице**  
**-ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ-**

**STATEMENT**  
**For incorporation of a financial company with limited liability founded by one person**  
**-REVISED TEXT-**

### ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

### GENERAL PROVISIONS

#### Член 1

Оваа Изјава ќе го регулира основањето и работењето на **Финансиско друштво ИУТЕ КРЕДИТ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје**, со седиште на ул.1732, бр.4, Комплекс Парк Резиденс, Ламела А- лево, Сутерен, ДП бр.1, Скопје, Република Северна Македонија, како финансиско друштво со ограничена одговорност основано од едно лице во согласност со Законот за трговските друштва и Законот за финансиски друштва.

#### Article 1

This Statement shall govern the incorporation of the **Financial company IUTE CREDIT MACEDONIA DOOEL Skopje** with registered seat at str. 1732 no.4, Complex Park Residence, Lamela A-levo, Suteran, DP no.1, Skopje, Republic of North Macedonia as a financial company with limited liability founded by one person in accordance with the provisions of the Companies Law and the Law on Financial Companies.

### СОДРЖИНА НА ИЗЈАВАТА

### CONTENTS OF THE STATEMENT

#### Член 2

Со оваа Изјава се регулира:

- Фирмата и седиштето;
- Субјективитет и времетраење;
- Предмет на работа;
- Основна главнина и удели;
- Права и обврски на единствениот содружник;
- Добивка и покривање на загубата;
- Органи на управување;
- Застапување и претставување;
- Измени на изјавата;
- Други прашања предвидени со закон.

#### Article 2

The Statement for a limited liability company determines:

- The corporate name and the seat;
- The subjectivity and term;
- The scope of activity;
- The share capital and shares;
- The shareholders rights and obligations;
- The profit and covering of losses;
- The corporate bodies;
- The representation;
- Amendments to the Statement;
- Other subjects provided by the law.

### НАЗИВ НА ЕДИНСТВЕНИОТ СОДРУЖНИК

### NAME OF THE SOLE SHAREHOLDER

#### Член 3

Единствениот содружник на Друштвото е:

#### Article 3

The Sole Shareholder of the Company is:

**АС ИутеКредит Европа** регистрирано во Трговскиот регистар на Република Естонија со ЕМБС 11551447 и адреса на ул. Маакри бр. 19/1 10145 Талин, Харју Мааконд, област Кесклинна, Естонија, претставувано од членот на Управниот одбор- Тармо Силд.

**AS IuteCredit Europe**, registered in the Trade Register in Republic of Estonia company number 11551447, having its office and address on Maakri street no. 19/1 10145 Tallinn, Harju Maakond, district Kesklinna, Estonia, represented by Management board member-Tarmo Sild.

#### **ФИРМА И СЕДИШТЕ**

#### **CORPORATE NAME AND SEAT**

##### **Член 4**

Друштвото во правниот промет ќе настапува под фирмата:

##### **Article 4**

The Company shall operate under the following corporate name:

**Финансиско друштво ИУТЕ КРЕДИТ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје**

**Financial Company IUTE CREDIT MACEDONIA DOOEL Skopje**

Називот на Друштвото може да се користи во скратена форма:

The corporate name may also be used in an abbreviated form as follows:

**ИУТЕ КРЕДИТ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје**

**IUTE CREDIT MACEDONIA DOOEL Skopje**

И на англиски јазик со латинично писмо:

And in the Macedonian language using the Cyrillic letters:

IUTE CREDIT MACEDONIA DOOEL Skopje

ИУТЕ КРЕДИТ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје

##### **Член 5**

Седиштето на Друштвото е на: ул.1732, бр.4, комплекс Парк Резиденс, Ламела А-лево, Сутерен, ДП бр.1, Скопје, Република Северна Македонија.

##### **Article 5**

The registered seat of the Company shall be at str.1732 no.4, Complex Park Residence, Lamela A – levo, Suterren, DP no.1, Skopje, Republic of North Macedonia.

##### **Член 6**

Друштвото може да ги менува фирмата и седиштето.

Одлуката за промена на фирмата и седиштето ја донесува единствениот содружник и се запишува во трговскиот регистар.

##### **Article 6**

The Company may change its corporate name and seat.

The Decision for change of the name and seat shall be taken of the Company's Sole Shareholder and shall be registered in the Trade Register.

#### **ПРЕДМЕТ НА РАБОТЕЊЕ НА ДРУШТВТО**

#### **SCOPE OF ACTIVITY**

##### **Член 7**

Предметот на работење на Друштвото се финансиски активност и тоа:

- 1) одобрување кредити
- 2) издавање и администрирање на кредитни картички

##### **Article 7**

The company shall provide financial services, as follows:

1. loan approval
2. issuance and administration of credit cards

Претежна дејност на Друштвото ќе биде:

The predominant business activity of the Company shall be:

**Друго кредитно посредување.**

**ПОТКЛАСА: 64.92**

**СУБЈЕКТИВИТЕТ И ВРЕМЕТРАЕЊЕ**

**Член 8**

Друштвото се основа на неопределено време.

**Член 9**

Во правниот промет со трети лица Друштвото има права и обврски на стопански субјект.

За своите обврски Друштвото одговара со целокупниот свој имот.

**Член 10**

Друштвото има печат и штембил.

**ОСНОВНА ГЛАВНИНА И ИЗНОС НА ОСНОВНИОТ ВЛОГ**

**Член 11**

Единствениот содружник за работа на Друштвото ја определува основната главнина во износ од:

**2.450.100,00 Евра** со тоа што својот основен влог го внесува како паричен влог единствениот содружник – АС ИутеКредит Европа.

**Член 12**

Основната главнина на Друштвото ќе биде уплатена од единствениот содружник во целост, пред основањето.

**Член 13**

Единствениот содружник не може да бара враќање на основниот влог се додека Друштвото постои, освен во случај на намалување на основната главнина согласно со закон.

**Член 14**

Единствениот содружник може врз основа на одлука да изврши зголемување на основната главнина.

**Член 15**

Единствениот содружник може со одлука да создаде посебни резерви на Друштвото заради покривање на определени загуби, за инвестициски цели

**Other credit granting.**

**Activity no. 64.92**

**SUBJECTIVITY AND TERM**

**Article 8**

The Company is founded for an indefinite period of time.

**Article 9**

In legal relationship with third person the Company is entitled to acquire rights and obligations as an economic entity.

The Company is responsible for its obligations with its entire property.

**Article 10**

The Company has a seal and a stamp.

**REGISTERED CAPITAL AND CONTRIBUTION OF THE SOLE SHAREHOLDER**

**Article 11**

The Sole Shareholder determines the registered capital of the company in amount of:

**EUR 2.450.100,00** and shall be paid in as monetary contribution by the Sole Shareholder – AS IUTECREDIT EUROPE.

**Article 12**

The share capital of the Company shall be paid by the Sole Shareholder in full, prior the incorporation.

**Article 13**

The Sole Shareholder cannot ask a refund of the registered capital until the company exists, except in case of decreasing the registered capital in accordance with the law.

**Article 14**

The Sole Shareholder, with the decision may increase the Company's registered capital.

**Article 15**

The Sole Shareholder may adopt a decision by which would create special reserves of the Company for covering the losses, for investments or any other purpose as it deems

или за други издатоци кои ќе ги смета за потребни или соодветни.

#### **Член 16**

Единствениот содружник располага со својот удел во Друштвото под условите утврдени во оваа Изјава, Законот за трговски друштва и Законот за финансиски друштва.

Уделот во Друштвото е пренослив.

Единствениот содружник може да го пренесе својот удел во Друштвото во целост или само дел од уделот по претходно добиена дозвола од Министерството за финансии на Република Северна Македонија.

Уделот во Друштвото се пренесува со договор за пренос на удел заверен кај нотар.

#### **ДОБИВКА И ПОКРИВАЊЕ НА ЗАГУБАТА**

#### **Член 17**

Почетокот и крајот на деловната година на Друштвото ќе биде еднаква со календарската и ќе трае од 1-ви Јануари до 31-ви Декември.

На крајот на секоја деловна година Управителот ќе ги подготвува следниве документи:

-детален попис на средствата на Друштвото и нивната структура;

-биланс на состојба кој ќе ја опише активата и обврските на Друштвото;

-биланс на успех што ќе ја прикаже добивката/загубата на Друштвото за годината.

Годишните финансиски извештаи се поднесуваат до единствениот содружник заедно со извештајот од надворешните ревизори на одобрување, во роковите определени со Законот за трговски друштва.

#### **Член 18**

Нето добивка е добивката на Друштвото во согласност со одобрените годишни финансиски извештаи по оданочување и одвојување за задолжителни и други резерви.

Нето добивката на Друштвото ќе се распредели на начин и услови утврдени со одлука на единствениот содружник.

Единствениот содружник одлучува колкав

necessary or appropriate.

#### **Article 16**

The Sole Shareholder may dispose with its share in the Company under the conditions determined with the present Statement, the Companies Law and the Law on Financial Companies.

The share in the Company is transferable.

The Sole Shareholder may fully or partially transfer its share in the Company, only upon obtaining prior approval from the Ministry of Finance of the Republic of Macedonia.

The share in the Company shall be transferred with a share transfer agreement certified by a Notary Public.

#### **PROFIT AND COVERING OF LOSSES**

#### **Article 17**

The commencement and duration of the Company's business year shall be the same as the calendar year and shall last from 1<sup>st</sup> of January until the 31<sup>st</sup> of December.

At the end of each financial year the Manager shall prepare the following documents:

- Detailed inventory list of the Company's assets and their structure;

- Balance sheet describing the Company's assets and liabilities;

- Income Statement presenting the profit/loss of the Company for the year.

The annual financial statements, along with the auditor's report shall be presented to the Sole Shareholder for an approval, within the terms provided by the Companies Law.

#### **Article 18**

The net profit shall be the profit of the Company in accordance with the approved annual financial statements after taxation and after deduction of the contributions for statutory and other reserves.

The net profit of the Company will be distributed in a manner and terms determinate with a Decision of the Sole Shareholder.

The Sole Shareholder shall decide for the

дел од добивката ќе биде распределен како дивиденда.

#### **Член 19**

Загубата што ќе настане во текот на работењето на Друштвото, се покрива на начин утврден со одлука на единствениот содружник и во согласност со Законот за трговски друштва.

Во случај на загуба или привремена потреба од пари, единствениот содружник може да донесе одлука за дополнителна доплата над износот на неговиот влог.

### **УПРАВУВАЊЕ СО ДРУШТВОТО**

#### **Член 20**

Со друштвото управува еден Управител. Управителот се именува и разрешува со одлука на единствениот содружник. Мандатот на Управителот е неограничен.

#### **Член 21**

Управителот е должен да ги врши своите работи во најдобар интерес на Друштвото, единствениот содружник и вработените, со внимание на добар и совесен трговец.

Управителот не е одговорен за штетата на Друштвото што настанала со неговото работење врз основа на одлуки донесени од страна на единствениот содружник, кога Управителот веќе ја посочил нелегалноста на таквите одлуки/дејствија.

#### **Член 22**

Управителот носи одлука за сите прашања коки по закон или според оваа Изјава, не се во надлежност на единствениот содружник.

Управителот ги извршува следните функции:

- управување со секојдневната работа на друштвото;
- формирање на организација;
- структурирање на сметководствен систем и финансиски контроли, како и финансиско планирање неопходно за непречена работа на друштвото;
- подготовка на деловни извештаи, годишни финансиски извештаи како и

portion of the profit that will be distributed as a dividend.

#### **Article 19**

The loss that may occur in the course of operation of the Company shall be covered in a manner determined by a decision of the Sole Shareholder and in accordance with the Company Law.

In case of a loss or other temporary need of cash the Sole Shareholder may adopt a decision for payment of additional cash contribution in addition to its capital contribution.

### **MANAGEMENT OF THE COMPANY**

#### **Article 20**

The Company is managed by one Manager. The Manager is appointed and released from duty with decision adopted by the Sole Shareholder.

The Manager's term of office is for unlimited period.

#### **Article 21**

The Manager shall perform his duties in the best interests of the Company, the Sole Shareholder and employees and shall act with the care of the good merchant.

The Manager shall not be liable for damages caused to the Company by his conduct if these actions were based on a decision of the Sole Shareholder and the Manager has already pointed out the unlawfulness of such decisions.

#### **Article 22**

The Manager decides on all matters which by law or the present agreement are not within the competence of the Sole Shareholder.

The Manager shall have the following duties:

- The day-to-day management of the Company's business;
- The establishment of the organization;
- The structuring of the accounting system and the financial controls, as well as the financial planning necessary for the smooth operation of the Company;
- The preparation of the business reports, the annual financial statements, as well as any

сите други законски потребни извештаи;  
-води сметка за усогласувањето на Друштвото и на неговата работа со важечките закони и регулативи.

Без претходна одлука на единствениот содружник, управителот не може да одлучува за:

-затворање или отуѓување на Друштвото, или негов дел што учествува со над 10% во приходот на Друштвото;

-намалување или проширување на предметот на работење на Друштвото;

-суштествени внатрешни организациони промени во Друштвото, определени со интерни процедури/регулативи;

-воспоставување на долгорочна соработка со други друштва од суштествено значење за Друштвото или нејзино прекинување.

#### **Член 23**

За управител на Друштвото се именува следното лице:

**Горан Василев од Скопје со живеалиште на адреса ул. Пандо Кљашев бр.66/В-4В и со ЕМБГ 2103978450025, државјанин на Република Македонија.**

#### **Член 24**

Управителот е должен да се грижи за уредноста и законитоста во водење на трговските книги, должен е да го известува единствениот содружник за работењето на Друштвото и да му овозможи увид во трговските книги, во документите и списите на друштвото.

#### **Член 25**

Правата и обврските на Управителот се детално определени со менаџерскиот договор склучен меѓу Друштвото (претставувано од овластен претставник на единствениот содружник) и управителот.

### **ЗАСТАПУВАЊЕ И ПРЕТСТАВУВАЊЕ**

#### **Член 26**

Управителот ќе го застапува и претставува друштвото пред трети страни самостојно и независно без ограничување на неговите овластувања.

other legally required report;

-The assurance of compliance of the Company and its activities with the applicable laws and regulations.

Without prior decision of the Sole Shareholder, the Manage may not decide on:

-Winding-up or disposing of the Company or of parts of the Company contributing with more than 10% to its profit;

-Narrowing or broadening of the scope of Company's activity;

-Material charges in the organization of the Company determined in internal procedures/regulations of the Company;

-Establishing a long-term relationship with other companies of material importance for the Company or for its dissolution.

#### **Article 23**

The following person is appointed as Company's Manager:

**Goran Vasilev with residence on str. Pando Kljashev no. 66/V-4B and PIN 2103978450025, citizen of the R. Macedonia.**

#### **Article 24**

The Manager shall be responsible to duly maintain the trade books of the Company in accordance with the and other regulations and to enable the Sole Shareholder to have access to the trade books, documents and acts of the Company.

#### **Article 25**

The rights and the obligations of the Manager shall be determined in detail in the management services agreement concluded between the Company (represented by an authorized representative of the Sole Shareholder) and the Manager.

### **REPRESENTATION**

#### **Article 26**

The Manager shall represent the Company before third parties independently and without limitations of his authorizations.

## ПРАВА И ОБВРСКИ НА ЕДИНСТВЕНИОТ СОДРУЖНИК

### Член 27

Единствениот содружник покрај обврската за уплата на основниот влог, има право да:

1. Учествува во управувањето со друштвото;
2. Оствари право на добивка според својот влог;
3. Биде информираан за активностите на Друштвото;
4. Ги прегледува книгите и другите документи на Друштвото;
5. Учествува во остатокот од ликвидационата маса;
6. Има други права согласно закон.

Единствениот содружник има право лично да биде запознаен и да биде известен за работењето на Друштвото, да ги контролира залихите на стока и благајната, самиот да составува биланс, како и други права определени со закон и со оваа Изјава.

Помеѓу другите, единствениот содружник ќе ги има и следниве овластувања:

1. Усвојување на годишни сметки и на годишните финансиски извештаи, како и годишниот извештај за работењето на друштвото за претходната финансиска година и ќе одлучува за распределувањето на добивката и покривање на загубите;
2. Ќе го избира и отповикува Управителот и ќе одлучува за склучувањето на договор помеѓу Друштвото и Управителот;
3. Ќе одлучува за мерки за испитување и вршење контрола над водењето на работите;
4. Донесува одлука за започнување постапка за надомест на штета, што ја претрпело Друштвото во врска со неговото основање и управување, спрема Управителот и да назначи застапник за водење на споровите, во случај кога друштвото не може да биде застапувано од Управителот односно Управителите;
5. Одобрува склучување на договори помеѓу Друштвото и Управителот, односно управителите и/или нивните наследници без ограничувања, по

## THE SOLE SHAREHOLDER'S RIGHT AND OBLIGATIONS

### Article 27

The Sole Shareholder apart of its obligations to pay the share capital, shall have the right:

- 1) To participate in the management of the Company;
- 2) To participate in the distribution of the profit;
- 3) To be informed of the operations of the Company;
- 4) To review the books and other documents of the Company;
- 5) To participate in the remainder of the liquidation or bankruptcy estate; and
- 6) Other rights as defined by the law.

The Company's Sole Shareholder shall have the right to be informed about the operation of the Company, to conduct control of inventory and cash, as well as other rights determined in accordance with the Law and this statement.

Among the others, the Sole Shareholder shall have the following authorizations:

- 1) Adoption of the annual accounts and the annual financial statements, as well as the annual report on the Company's operations for the previous financial year and decide upon the distribution of the profit and the coverage of losses;
- 2) Elects and dismisses the Manager, and decides on entering into an agreement between the Company and the Manager;
- 3) Decides upon the measures for examination and control over the conduct of operations;
- 4) Adopts a decision to initiate a procedure for the compensations of damages, suffered by the Company in relation to its founding and management, against the Manager, and appoints a litigation representative, if the Company may not be represented by the Manager(s);
- 5) Approves entering contracts between the Company and the Manager(s) and/or their next of kin without limitation, of horizontal lineage to the third degree, unless these contracts are concluded under the Company's usual business



хоризонтална линија до трет степен, освен ако овие договори се склучени во согласност со вообичаените деловни услови на Друштвото;

6. Одлучува за измените на Изјавата за основање на Друштвото;

7. Преобразба на Друштвото од една во друга форма;

8. Реорганизација на Друштвото (стекнување, спојување или поделба);

9. Зголемување и намалување на основната главнина;

10. Одлучува и за други прашања кои ги утврдил.

## ИЗМЕНИ НА ИЗЈАВАТА ЗА ОСНОВАЊЕ

### Член 28

Измена на оваа Изјава за основање се врши со одлука на единствениот содружник.

Измените на Изјавата за основање на Друштвото имаат правно дејство за единствениот содружник од моментот на нивното усвојување.

## ПРЕСТАНОК И ЛИКВИДАЦИЈА НА ДРУШТВТО

### Член 29

Друштвото престанува со одлука на единствениот содружник, со одлука за спојување со друго друштво односно поделба, со одлука на суд и во други случаи определени со закон.

Ликвидацијата на Друштвото ќе биде извршена од страна на управителот/управителите во својство на Ликвидатор.

Ликвидаторот може да биде заменет во било кое време со одлука на единствениот содружник.

За сите останати прашања во врска со постапката за ликвидација, ќе се применуваат одредбите од Законот за трговски друштва и Законот за финансиски друштва.

## ОСТАНАТИ ОДРЕДБИ

### Член 30

Друштвото може да основа трговски друштва, подружници, претставништва, агенции, канцеларии и застапништва на

terms;

6) Decide upon any amendments to the Company's Incorporation Statement;

7) Transformation from one type of form of the company into another form of company;

8) Reorganization of the Company (acquisitions, mergers and divisions);

9) Increase and decrease of the registered capital;

10) Decision on other issues determined by it.

## AMENDMENTS TO THE STATEMENT

### Article 28

This Incorporation Statement may be amended only upon a Sole Shareholder's decision.

The decisions for amendments of the Company's Incorporation Statement are legally applicable upon the Sole Shareholder as of the moment of its adoption.

## TERMINATION AND LIQUIDATION OF THE COMPANY

### Article 29

The Company shall be terminated upon a decision adopted by the Company's Sole Shareholder, upon a decision for merger with another company or decision, with a court decision as well as any other cases prescribed in the Law.

Subject to a decision for liquidation, the Manager(s) is performing the liquidation procedure placed in the position of Liquidator.

The Liquidator can be dismissed at any time by the Sole Shareholder's decision.

For all other matters in relation to the liquidation procedure the provisions of the Companies Law and the Law on Financial Companies shall apply.

## OTHER PROVISIONS

### Article 30

The Company may establish other companies, branches, representative offices and offices on any location in republic of North Macedonia or

било која локација во Република Македонија или во странство во согласност со важечките законски одредби, постапките за регистрација и оваа Изјава.

#### Член 31

Вработените во Друштвото своите права ги остваруваат во согласност со законот. Со други акти на Друштвото ќе се утврдат обврските и должностите како и други права од работниот однос на вработените во Друштвото.

#### Член 32

Оваа Изјава за основање стапува на сила на денот на нејзиното потпишување од страна на единствениот содружник, а ќе има правно дејство кон трети лица по завршувањето на постапката за упис во централниот регистар на Република Македонија.

#### Член 33

За односите кои не се регулирани со оваа Изјава ќе се применуваат одредбите од Законот за трговски друштва и Законот за финансиски друштва.

#### Член 34

Изјавата за основање е составена во 5 (пет) еднообразно двојазични примероци на македонски и англиски јазик. Во случај на несовпаѓање, ќе преовладува македонската верзија.

abroad, in accordance with the applicable legal provisions, registration procedures and this Statement.

#### Article 31

The Company's employees shall exercise their rights in accordance with the Law. The other Company acts may also establish other employee's rights and obligations.

#### Article 32

The incorporation Statement shall be legally effective as of the date of its signing by the Sole Shareholder, and shall be legally effective for third parties after the completion of the registration procedure within the Central register of the Republic of North Macedonia.

#### Article 33

The relations not covered by this Statement shall be regulated under the provisions of the Companies Law and the Law on Financial Companies.

#### Article 34

This Statement is construed in 5(five)-identical bilingual copies in Macedonian and English language. In case of a dispute the Macedonian version shall prevail.

За единствен содружник On behalf of the sole member  
**АС Иутекредит Европа AS IuteCredit Europe**

  
Тармо Силд Tarmo Sild

**AUTHENTICITY OF SIGNATURE**

Tarmo Sild                      Tarmo Sild  
given name and surname                      signature

**NOTARY'S INSCRIPTION.** Tallinn, January, the 6<sup>th</sup>, 2022.

**L** Tea **Türmpuu**, notary of Tallinn, whose office is located at Tallinn, Maakri str 19, certify the authenticity of the signature made by **Tarmo Sild**, personal identification code 37510135211, date of birth 13.10.1975, who is known to the notary.

Upon **certifying** the authenticity of signature, the notary did not verify the facts stated by the applicant **in** the document.

Notary's **register** of notarial acts registration number: 65

Notary **fee** 12.75 euros (Notary Fee Act § 31 p 12).

VAT                      2.55 euros.

Total                      15.30 euros.



*Tea Türmpuu*

